



Програма „Форуми
во заедницата“
Community
Forums Programme
Programi
„Forume në bashkësi“



Целта на програмата „Форуми во заедницата“ е да го поддржи партиципативниот развој на заедниците на локално ниво. Програмата е финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), а е раководена од Единицата за координација на форумите (ЕКФ) во соработка со Заедницата на единиците на локална самоуправа ЗЕЛС (повеќе информации на www.forumivozaednicata.com.mk).

Општина Росоман ќе спроведува буџетски форум со цел партиципативно и транспарентно изготвување на буџетот на општината за 2016 година заедно со граѓаните.

За потребите на Форумот, се распишува оглас за избор на **КО-МОДЕРАТОР** кој ќе биде ангажиран во времетраење од 6 месеци, 10 работни дена во текот на месецот, со флексибилно работно време.

Ко-модераторот е помошник на модераторот на форумот и раководител на оперативната група. Оперативната група е составена од 5-7 членови и е одговорна за техничката организација на сесиите.

Задачи, одговорности и очекувани резултати:

- ❑ Ко-модерирање на форумските сесии односно помош на модераторот при водењето на форумските сесии;
- ❑ Раководење и координирање со Оперативната група;
- ❑ Регрутација на учесници на форумот;
- ❑ Организирање форумски сесии и нивна техничка подготовка (сала, постери, опрема);
- ❑ Организирање состаноци помеѓу форумските сесии;
- ❑ Поддршка во координирање на активностите за односи со јавноста на локално ниво;
- ❑ Подготовка и чување на документите за и од форумските сесии и работата помеѓу сесиите (записник, листи на учесници, покани и сл.) и нивно доставување до општинскиот координатор;
- ❑ Подготовка на месечни извештаи;
- ❑ Учество на обуки организирани од страна на ЕКФ и SDC.

Квалификации и искуство:

- универзитетско образование
- активно користење на компјутер (Word, Excel, Power Point)
- познавање на процесот на децентрализација
- искуство во работа со невладини организации
- да е жител на општината
- искуство во јавни настапи, фасилитација, координација и известување
- наклонетост кон тимска работа
- одлични комуникациски и презентационски вештини

Заинтересираните кандидати треба да испратат кратка биографија (CV) и писмо за мотивација, најдоцна до **27.08.2015**, на следната адреса:

Пролетерска 1а Росоман или на електронска пошта: **opstrosoman@yahoo.com**